



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 58/2017

Пробиштип 12.05.2017 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.58 одржана на ден 12.05.2017 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Финансиски Извештај за работата на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година 26-450/3;
2. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година 26-450/4;
3. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година 26-450/5;
4. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2016 година 26-450/6;
5. Извештај од реализирани активности согласно Акциониот план за работа на Комисијата за еднакви можности за 2016 година 26-450/7;
6. Извештај за реализираните активности од страна на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/8;
7. Извештај за реализација на активностите за Програмата во областа на заштитата и спасувањето за 2016 година 26-450/9;
8. Извештај за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година 26-450/10;
9. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/11;
10. Извештај за реализација на Програмата за работа на инспекциското одделение во општина Пробиштип за 2016 година 26-450/12;
11. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/13;
12. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на улично осветлување на територијата на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/14;
13. Извештај за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/15;
14. Извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/16;
15. Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година 26-450/17;
16. Заклучоци по молби и барања 26-450/18 (1-5);
17. Согласно на СОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Пробиштип за отварање на сметка за спроведување на ЕРАЗМУС Проект 26-450/19;
18. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година 26-450/20;
19. Одлука за одобрување на средства за уредување на трpezарија во рамки на црква „Св.Василиј Велики“ во СРТЦ Пониква 26-450/21.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-450/23
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.58/2017

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

За давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година бр.26-458/1 од 08.05.2017 година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-335/1 од 05.05.2017 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-450/3
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р**

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општината за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-450/4
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р**

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-450/5
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Даевтков с.р**

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за социјална заштита во општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-450/6
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Даевтков с.р**

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2016 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Акциониот план за работа на комисијата за еднакви можности во општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-450/7
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Даевтков с.р**

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот реализирани активности од страна на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/8
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за активностите во областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на програмата за активностите во областа на заштитата и спасувањето во општина Пробиштип во 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/9
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за јавно здравје и спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Пробиштип за 2016 година.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/10
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2016 година.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/11
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за работа на Одделението за инспекциски работи на општина Пробиштип за 2016 година.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/12
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2016 година на подрачјето на општина Пробиштип, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2016 година на општина Пробиштип

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/13
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување во општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на уличното осветлување на подрачјето на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/14
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/15
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/16
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за управување со отпад на општина Пробиштип за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/17
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по барањето од **Кети Ристова од Ваница**, бр.26-441/1 од 04.05.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето **се одбива** бидејќи барателот не ги исполнува условите за доделување на еднократна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/9 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015) т.е. **барателот не е ител на општина Пробиштип**.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/18-1
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.58/2017

бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по барањето од **Македонската православна црква – Охридска архиепископија, Брегалничка епархија** бр.26-1020/1 од 25.10.2016 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето се **прифаќа**;
2. На барателот да се исплатат **30.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип, на сметка 200002288809664, во Стопанска Банка АД Скопје, на име МПЦ-ОА Брегалничка епархија;
3. Барателот да достави извештај до Советот за реализацијата на средствата;
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/18-2
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по барањето од **Жителите на МВ Барбаревско маало**, бр.26-414/2 од 25.04.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжува одделението за комунални работи, во соработка со ЈКП, а на сметка на општина Пробиштип, да се спроведе вода до шахта, од последниот приклучок во МВ Барбаревско маало, до соодветно место на МВ Кала
2. Да се направи шахта од каде ќе можат барателите да се приклучат во истата, за што ќе си платаат соодветен надоместок и ќе ги регулираат односите со ЈКП.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-450/18-3
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по барањето од **Билјана Атанасова од Пробиштип** бр.26-61/1 од 24.01.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето се **прифаќа**;
2. На барателот да се исплатат **10.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип;
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/18-4
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, расправајќи по

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.58/2017

барањето од **Ружица Манасова од Пробиштип** бр.26-470/1 од 10.05.2017 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето се **прифаќа**;
2. На барателот да се исплатат **23.380,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип;
3. Одделението за комунални работи на општина Пробиштип да изврши надзор на реализацијата на средствата по барањето;
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/18-5
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година, постапувајќи по Барањето поднесено од СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип, ја даде следната:

СОГЛАСНОСТ

за отварање на сметка за спроведување на ЕРАЗМУС Проект во СОУ „Наум Наумовски - Борче“ - Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за отварање на сметка на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ – Пробиштип за спроведување на ЕРАЗМУС Проект.

Член 2

Составен дел на оваа Согласност е барањето од СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип и ЕРАЗМУС Проектот.

Член 3

Согласноста стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-450/19
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

Врз основа на член 36, став1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со барањето од МПЦ-Брегалничка православна епархија бр.26-463/1 од 09.05.2017 година, Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 12.05.2017 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на средства за уредување на трpezарија во рамки на црквата „Свети Василиј Велики,, во СРТЦ Пониква

Член 1

Со оваа одлука **се одобруваат** средства од буџетот на општина Пробиштип за уредување на трpezарија во рамки на црквата „Успение на пресвета Богородица“ во Пробиштип, во износ од **120.000,00 денари**.

Член 2

За одобрените средства се задолжува Градоначалникот на општина Пробиштип да склучи Договор за регулирање на меѓусебните права и обврски.

Член 3

Стручна Комисија од општината да изврши контрола на изведените работи и да достави извештај до Советот на општината.

Член 4

Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-450/21
12.05.2017 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.58/2017

Вре основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008) Советот на Општина Пробиштип на 57-та седница одржана на 12.05.2017 година, донесе

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП**
За **2017** година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **ПРОБИШТИП**
за **2017** година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните потоставки :				
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				
742114 Приходи од европската унија	0	0	3.700.000	0
и се распредуваат на следните расходни потоставки :				
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				
420230 Патување во странство - сместување		0	2.800.000	0
421440 Транспорт на луѓе		0	430.000	0
425990 Други договорни услуги		0	470.000	0
	0	0	3.700.000	0

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината.

Бр. 26-450/20

Претседател на Советот на
Општината
Ранко Давитков